



Посебни услови за осигурување од одговорност при вршење на фармацевтска дејност

ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

член 1: осигурување од одговорност при вршење на фармацевтска дејност

- [1] Предмет на осигурување, во смисла на овие Посебни услови, е одговорноста на осигуреникот при извршување приватна фармацевтска дејност (основна и споредна), па и тогаш кога фармацевтот извршува дејност во здравствена установа во својство на работник во редовен работен однос.
- [2] Фармацевтската дејност опфаќа:
 - 1) снабдување на населението со лекови, на здравствените и другите установи и организации и работници што работат во приватниот сектор - аранжман.
- [3] Под снабдување со лекови се подразбира издавање на лекови со рецепт и без рецепт, како и изработка на лабораториски и галенски производи.
- [4] Споредни фармацевтски дејности се:
 - 1) снабдување со детска храна, помошни лековити производи, детски производи, козметика, ветеринарни лекови и средства за заштита на животните.

СОДРЖИНА И ОПСЕГ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

член 2: опсег на осигурување

- [1] Со осигурувањето се опфатени штетите што се како последица:
 - 1) од погрешно дадениот фармацевтски совет за примената и употребата на лековите;
 - 2) од замена при издавање на лекови и други фармацевтски производи (лабораториски и галенски);
 - 3) погрешна испорака на лековите на болници и други здравствени установи врз основа на договорот за испорака;
 - 4) погрешна употреба и процена на квалитетот на лековите.

член 3: ограничување на обврските на осигурувачот

- [1] Со осигурување по овие Посебни услови не се покриени штетите од грешките при извршување на осигурената дејност што биле познати во време на склучување на договорот за осигурување.
- [2] За позната грешка се смета и тогаш кога осигуреникот неа сам ја воочил или за неа дознал, дури и тогаш кога случајот не е пријавен ниту е најавено оштетно побарување.
- [3] Во случај на сомневање се смета дека грешката (пропустот) при извршување на фармацевтската дејност е настаната во моментот кога лекот е издаден, испорачан, односно погрешно заменет или е даден погрешен совет за примена и употреба на лекот.

член 4: сума на осигурување

- [1] Сумата на осигурување намалена за износот на франшизата е горна граница и обврска на осигурувачот по поединечен штетен настан (осигурен случај).

член 5: франшиза

- [1] Во секој штетен настан осигуреникот учествува со износот на договорената франшиза.
- [2] Франшизата мора да биде напишана во полисата за осигурување.

член 6: содржина на осигурувањето

- [1] За штетен настан (осигурен случај), во смисла на овие Посебни услови, се подразбира:
 - 1) една или повеќе професионални работи или пропусти при извршување фармацевтската дејност што се производ на ист извор и предизвикале повреда на едно или повеќе лица;
 - 2) една или повеќе професионални работи или пропусти што предизвикале една единствена штета.

ОГРАНИЧУВАЊА И ИСКЛУЧОЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕТО

член 7: исклучување на обврските на осигурувачот

- [1] Со ова осигурување не се покриени оштетни побарувања на осигуреникот за:
 - 1) штета направена во странство, ако поинаку не е договорено;
 - 2) штета на предмети на трети лица поради кражба или кусок, вклучувајќи и пари, драгоцености, хартии од вредност, часовници, накит и кожни производи;
 - 3) трошоците што се направени во фармацевтските простории на осигуреникот;
 - 4) штети од загадување на почвата и водата при извршување на фармацевтската дејност;
 - 5) намерно предизвикани штети;
 - 6) штети што осигуреникот или друго лице по негова наредба ги направил отстапувајќи од законските и други прописи;
 - 7) кусок во благајна, проневера и измама од страна на вработените на осигуреникот;
 - 8) штети на инсталациите на градежниот објект;
 - 9) штети на предмети што во заедничкиот фармацевтски објект се внесени од поедини учесници;
 - 10) штети предизвикани од меѓусебната одговорност на повеќе учесници во заедничкиот фармацевтски објект;
 - 11) штети при извршување на дејноста на пултовите, што се во спротивност со условите и принципите што ги пропишува министерот за здравство.

член 8: почеток на осигурувањето

- [1] Обврската на осигурувачот започнува на денот кога договорните страни ќе ја потпишат полисата за осигурување и трае најдолго пет (5) години по истекот на пресметковниот период во чиишто рамки е настаната повредата на телото и здравјето, без разлика на траењето на договорот за осигурување.

член 9: завршни одредби

- [1] На осигурувањата склучени по овие Посебни услови се применуваат одредбите од Општите услови за осигурување на имоти и Општите услови за осигурување од одговорност при вршење на дејноста со исклучок на оние одредби, што со овие Посебни услови се поинаку регулирани.
- [2] Осигурување по овие Посебни услови може да се склучи под услов, осигуреникот да склучил осигурување по Општите услови за осигурување од одговорност при вршење на дејноста.